



РОЖДЕСТВО НА БОГОРОДИЦА И ЦРКВИТЕ НА БОГОРОДИЦА И НЕЈЗИНИТЕ РОДИТЕЛИ

"Твоето раѓање, Богородице Дево, радост му јави на целиот свет, зашто од Тебе изгреа Сонцето на правдата - Христос, Бог наш; рушејќи ја клетвата, ни даде благослов; уништувајќи ја смртта, ни дарува живот вечен". (тропар на празникот Рождество на Богородица)

Почитувањето на Богородица навистина зазема централно место во животот на Црквата: "Убеден сум дека не само верниците туку и неверниците знаат какво огромно и сосема особено место во верата и во животот на Црквата зазема почитувањето на Марија, Мајката на Исуса Христа.



ИКОНА РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

ќи богоугодно, по Божја промисла, ја родила Пресвета Дева Марија.

"Боже на моите татковци, Ти му даде син на праотецот Авраам во неговата старост,

ката на неротка. И она дете, кое би го родила, ќе Ти го принесам Тебе на дар, за да се благословува и да се слави преку него Твоето милосрдие". Со горчлив плач и со тага во душата го молеше Бога да ѝ дарува дете и да ја удостои да биде мајка, Ана,

идната мајка на Богородица. И штом Ана ги изговорила овие зборови, веднаш ѝ се јавил Божји ангел и ѝ рекол дека нејзината молитва ја слушна Господ и дека таа ќе забремени и ќе роди благословена ќерка, која ќе биде поголема од сите човечки ќерки. Заради неа ќе бидат благословени сите народи, преку неа ќе дојде до спасение на целиот свет и ќе ѝ даде име Марија. И навистина, наскоро се исполни зборот на ангелот. Света Ана, на 8 септември по стар или на 21 септември по нов календар, ја роди Пречиста Дева Марија, која ќе го роди Бог со тело и со неа ќе се радуваат сите колена Израелски и целиот свет. Светот со векови ја очекуваше Богородица. И еве, се раѓа онаа која долго ја очекуваа сите поколенија. На темниот небесен свод се појавува Деница. Се појавува претходницата на Сонцето, чија

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"ТИ НЕ СИ РОДЕНА ЗА СЕБЕ, ТИ ЌЕ ЖИВЕЕШ ЗА БОГА, ЗА СПАСЕНИЕ НА ЦЕЛ СВЕТ"

Од најдревните времиња Црквното предание ја нарекува Неа Божја Мајка, Богородица, Пречиста, Пресвета...! (протопрезвитер Александар Шмеман)

Свети Јоаким (таткото на Богородица) е син на Варпафир, од Јудино колено, од лозата на цар Давид. Света Ана (мајката на Богородица) е ќерка на свештеникот Матан од Левиовото колено. По педесет години брак, живееш-

па удостои ме и мене со својот благослов. Дај ѝ род на мојата сопруга, за и јас, иако во својата старост, да можам да се наречам татко, а да не бидам отфрлен од Тебе, мојот Господ", липаше ужалениот Јоаким во пустината на Светата Земја.

"Господе, Ти Кој ѝ даде син на Сара во староста, Кој ѝ даде на Ана да го роди твојот пророк Самуил, погледни и на мене и одврзи ме од врс-

Света Ана, на 8 септември по стар или на 21 септември по нов календар, ја роди Пречиста Дева Марија, која ќе го роди Бог со тело и ќе се радуваат со неа сите колена Израелски и целиот свет. Светот со векови ја очекуваше Богородица. И еве, се раѓа онаа која долго ја очекуваа сите поколенија.

На петнаесеттиот ден по раѓањето, според јудејскиот обичај, Свети Јоаким ја нарече Марија својата новородена ќерка, име кое ѝ го даде ангелот уште тогаш кога на родителите им јави дека Бог ќе им ја подари.

светлина никогаш не заоѓа. Преку неа на големиот свет доаѓа Ангелот, за да го оживее целото страдалничко човештво кое веќе беше дојдено до пропаст. "Ти не си родена за себе, ти ќе живееш за Бога, со чија благодет и си дојдена на свет, за да послужиш за спасение на целиот свет. Ти ќе пораснеш како рајско дрво на животот, на изворите на вода на Светиот Дух и ќе дадеш свој род во одредено време", вели свети Дамаскин. На петнаесеттиот ден по раѓањето, според јудејскиот обичај, Свети Јоаким ја нарече новородената ќерка Марија, име кое ѝ го даде ангелот уште тогаш кога на родителите им јави дека Бог ќе им ја подари.

СОЛОМОНОВИОТ ХРАМ

Јоаким и Ана, во најсвечена придружба, тргнуваат од Назарет (родниот крај на Дева Марија) за Соломоновиот храм во Ерусалим, за на Бога да му ја подарат тригодишната ќерка. Пред Храмот, каде што ги пречекал првосвештеникот Захариј и пред целиот народ, мајката се разделува од својата ќерка со зборовите: "Појди, ќерко моја, кај Оној Кој и те даруваше на мене". Свети Захариј прозре дека ова девојче ќе им послужи на големите Божји намери и ја внесе во најсветото место, во "Светињата на Светиите". Во овој храм Дева Марија останала единаесет години. Кога влегла во 15-тата година од животот, по Законот, не смеела веќе да остане во Храмот, туку морала да се омажи. Но, таа им рекла на свештениците дека се ветила пред Бога дека ќе остане девојка и дека до смртта нема да стапи во брак. Тогаш Свети Захариј се договорил со свештениците да му ја дадат Дева Марија на нејзиниот подалечен роднина, 80-годишниот Јосиф од Назарет, на чување на Нејзината девственост. Пречиста Дева Марија кај Јосиф во Назарет живеела како во Соломоновиот храм: го читала Светото Писмо и работела рачна работа.

Тогашниот Назарет, преку Марија, ја имаше таа среќа



ДЕЛ ОД МОШТИТЕ (ПЕТАТА) НА СВ. АНА ВО СВЕТА ГОРА

прв да го слушне радосниот Архангелски глас за големата тајна: "Радувај се, благодетна! Господ е со тебе! Благословена си ти меѓу жените!... И ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш Син, и ќе Го наречеш со името Исус. Он ќе биде голем и ќе се нарече Син на Севишниот ...".

Свети Јоаким умрел на 80 години, а Свети Ана на 79 години. Во Црквата "Успение на Пресвета Богородица", кај Ерусалим, се наоѓа капелата на Светите Јоаким и Ана. За време на крстоносците тука биле нивните гробови. Чести-

ци од моштите на Света Ана се наоѓаат во Рим, во Црквата на Св. Павле. Дел од нејзините мошти се наоѓаат во Света Гора (од петата на Св. Ана).

Повеќе цркви и манастири во Светата Земја, особено во Ерусалим и во Назарет, се посветени на Господ Исус Христос и на Богородица, како и на нејзините родители.

СКАПОЦЕН КАМЕН

"Црквата на Св. Ана" - Вистински скапоцен камен на архитектурата на крстоносците и една од ерусалимските



ЦРКВАТА НА СВ. АНА ВО ЕРУСАЛИМ

најдобро зачувани средновековни градби. Оваа Црква е со строга а едноставна убавина која ја одржува редот на Белите Браќа. Изградена е на местото на домот на Св. Јоаким и Ана, во 1142 г. по иницијатива на кралицата Арда, вдовица на Болдвин Први од Ерусалим (крал на крстоносците), која се замонашила во манастирот во близината. Околу "Црквата на Св. Ана" забележуваме и ископувања каде што е откриен Пробатичкиот базен. Овде Исус го излекувал Раслабениот. Во криптата која се наоѓа под црквата е сместен олтар во барокен стил, кој го одбележува раѓањето на Пресвета Дева Марија, идната Богородица.

"Црквата на Пресвета Марија" - Во стариот дел на Ерусалим се наоѓаат урнатини на две цркви, изградени една над друга. Првата била византиска и неа ја изградил царцицата Елена во IV век. Посветена е на Пресвета Марија. Другата, чии урнатини се гледаат, ја изградиле крстоносците во XII век.

Православната црква "Св. Јоаким и Ана" - Од левата страна на Патот на Голготата, се наоѓа оваа помала православна црква, посветена на Св. Јоаким и Ана. Под Црквата (во пештера), се наоѓаат собите на Св. Јоаким и Ана, и во карпа изделкана бања во која се капела малата Дева Марија. Тука се наоѓа и ќелија, каде што Св. Јован Дамаскин (VIII век) пишувал за Света Богородица и вршел богослужби.

Куќата на Марија - Ациката Етерија ја посетила Светата Земја во 384 година и бележи дека во Назарет ѝ е покажана "пространа и прекрасна пештера во која Марија живеела". Денес над пештерата, која се наоѓа во Куќата на Марија, се издигнува една огромна современа латинска базилика, завршена и осветена во 1969 година. Во Назарет се наоѓа и православната Црква "Св. Архангел Гаврил и Благовештение".

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд